

## Basque (euskara)

### Sarrera errituak

Gurutzearen seinale

Aitaren eta Semearen eta  
Espíritu Santuaren izenean.

Amen

Agur

Jesukristo gure Jaunaren grazia,  
eta Jainkoaren maitasuna, eta  
Espíritu Santuaren jaunartzea  
Zurekin egon.

Eta zure espirituarekin.

Lege penitentziala

Senideak (anai-arrebak), aitortu  
dezagun gure bekatuak, Eta,  
beraz, prestatu misterio  
sakratuak ospatzeko.

Jainko ahalguztiduna aitortzen  
dut Eta zuri, nire anai-arrebak,  
asko bekatu egin dudala, Nire  
pentsamenduetan eta nire  
hitzetan, egin dudanean eta  
egin dudan horretan, nire  
erruaren bidez, nire erruaren  
bidez, nire erru larrienaren  
bidez; Hori dela eta, Mary  
Betidanik galdetzen diot,  
aingeru eta santu guztiak, Eta  
zu, nire anai-arrebak, Nire Jainko  
Jaunarentzat otoitz egiteko.

Jainko ahalguztidunak erruki  
izan ditzake gurean, Barkatu  
gure bekatuak, eta eraman  
gaitzazu betiko bizitzara.

Amen

## Macedonian (македонски јазик)

### Воведни обреди

Знак на крстот

Во името на Отецот и на Синот и  
на Светиот Дух.

АМИН

Поздрав

Благодатта на нашиот Господ  
Исус Христос, и loveубовта кон  
Бога, и причест на Светиот Дух  
Биди со сите вас.

И со вашиот дух.

Казнено дело

Браќа (браќа и сестри), да ги  
признаеме нашите гревови, И  
така се подгответиме да ги славиме  
светите мистерии.

Јас признавам на Семоќниот Бог И  
за тебе, моите браќа и сестри,  
дека многу згрешив, Во моите  
мисли и според моите зборови, во  
она што го направив и во она што  
не успеав да го направам, Преку  
моја вина, Преку моја вина, Преку  
мојата најтешка вина; Затоа ја  
прашувам благословена Марија  
постојано девственото, сите  
ангели и светци, И вие, моите  
браќа и сестри, Да се молиш за  
мене на Господ нашиот Бог.

Нека семоќниот Бог нека се  
смилава на нас, Простете ни ги  
нашите гревови, И доведете нè во  
вечен живот.

АМИН

## Basque (euskara)

Horri

**Jauna, erruki izan.**

Jauna, erruki izan.

**Kristo, erruki izan.**

Kristo, erruki izan.

**Jauna, erruki izan.**

Jauna, erruki izan.

Gloria

Gloria Jainkoari gorenean, eta Lurraren bakea borondate oneko pertsonei. Goraipatzen zaitugu, Bedeinkatzen zaitugu, Zurekin adoratzen zaitugu, Glorifikatzen zaitugu, Eskerrik asko zure aintza handiarengatik ematen dizugu, Jainko Jauna, zeruko errege, Jainko, aita ahalguztiduna. Jesukristo Jauna, semea bakarrik sortu zuen, Jainko Jauna, Jainkoaren Bildotsa, Aitaren semea, Munduko bekatuak kentzen dituzu, erruki gaitzazu; Munduko bekatuak kentzen dituzu, jaso gure otoitzta; Aitaren eskuinaldean eserita zaude, erruki gaitzazu. Zuretzat bakarrik dira santua, Zu bakarrik zara Jauna, Bakarrik zaude altuena, Jesukristo, Espiritu Santuarekin, Aitaren Jainkoaren aintzinean. Amen.

Bildu

**Otoitz egin dezagun.**

Amen.

Hitzaren liturgia

## Macedonian (македонски јазик)

Кири

**Господи помилуј.**

Господи помилуј.

**Христе, помилуј.**

Христе, помилуј.

**Господи помилуј.**

Господи помилуј.

Глорија

Слава на Бога во висините, а на земјата мир на луѓето со добра волја. Ве фалиме, те благословуваме, те обожаваме, те величаме, Ви благодариме за вашата голема слава, Господи Боже, Цар небесен, О Боже, семоќен Татко. Господ Иисус Христос, Единороден Син, Господи Боже, Јагне Божјо, Сине на Отецот, ти ги земаш гревовите на светот, помилуј нè; ти ги земаш гревовите на светот, прими ја нашата молитва; седиш од десната страна на Отецот, смиствуј се на нас. Зашто само ти си Светецот, само ти си Господ, само ти си Севишен, Иисус Христос, со Светиот Дух, во слава на Бога Отецот. Амин.

Собери

**Да се молиме.**

Амин.

Литургија на зборот

## Basque (euskara)

Lehen irakurketa

Jaunaren hitza.

Eskerrik asko Jainkoari.

Erantzun Salmoa

Bigarren irakurketa

Jaunaren hitza.

Eskerrik asko Jainkoari.

Ebanjelio

**Jauna zurekin egon.**

Eta zure espirituarekin.

**Ebanjelio Santuaren irakurketa**

N. arabera

Gloria zuri, Jauna

**Jaunaren ebanjelioa.**

Goraipatu zuri, Jesukristo Jauna.

Fede lanbidea

Jainko bakarrean sinesten dut,  
Aita ahalguztiduna, Zeruko eta  
Lurraren Maker, ikusgai eta  
ikusezinak diren gauza  
guztietatik. Jesukristo Jaun  
batean sinesten dut, Jainkoaren  
seme bakarra, Aitaren aurretik  
jaio zen adin guztien aurretik.  
Jainko Jainkoarengandik, Argia  
argitik, benetako jainko  
benetako Jainkoarengandik,  
Hunk, ez da egin, aitarekin  
kontsumitu; haren bidez gauza  
guztiak egin ziren. Guretzat eta  
gure salbaziorako zerutik jaitsi  
zen, eta Espiritu Santua Ama  
Birjinaren Incarnate zen, eta  
gizon bihurtu zen. Gure  
mesedetan gurutziltzatu zen  
Pontius Pilateren arabera,

## Macedonian (македонски јазик)

Прво читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Одговорски псалм

Второ читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Госпел

**Господ нека биде со вас.**

И со твојот дух.

**Читање од светото Евангелие  
според Н.**

Слава ти, Господи

**Евангелието Господово.**

Фала ти Господи Исусе Христе.

Професија на вера

Јас верувам во еден Бог,  
Семоќниот Отец, творец на  
небото и земјата, на сите нешта  
видливи и невидливи. Јас верувам  
во еден Господ Иисус Христос,  
Единородниот Син Божји, роден  
од Отецот пред сите векови. Бог  
од Бога, Светлина од светлина,  
истинскиот Бог од истинскиот  
Бог, роден, не создаден,  
истосуштински со Отецот; преку  
него се создаде сè. За нас луѓето  
и за нашето спасение слезе од  
небото, и преку Светиот Дух се  
воплоти од Дева Марија, и стана  
човек. Заради нас беше распнат  
под Понтиј Пилат, претрпе смрт и  
беше погребан, и воскресна на  
третиот ден во согласност со  
Светото писмо. Тој се вознесе на

### Basque (euskara)

Heriotza jasan zuen eta  
lurperatuta zegoen, eta berriro  
igo zen hirugarren egunean  
Eskrituren arabera. Zerura igo  
zen eta aitaren eskuinaldean  
eserita dago. Berriro etorriko da  
Glory-n bizidunak eta hildakoak  
epaitzeko eta bere erreinuak ez  
du amaierarik izango. Espiritu  
Santuan sinesten dut, Jauna,  
bizitzako emailea, Aitaren eta  
Semearengandik ateratzen  
dena, Aita eta semea norekin  
adoratzen eta glorifikatua da,  
profeten bidez hitz egin duena.  
Eliza batean, santu, katoliko eta  
apostoliko batean sinesten dut.  
Bataio bat barkamena aitortzen  
dut bekatuak barkatzeko eta  
espero dut hildakoen  
berpizkundea izatea eta datozen  
munduko bizitza. Amen.

Ostatoki

Otoitz unibertsala

**Jaunari otoitz egiten diogu.**

Jauna, entzun gure otoitza.

## Eukaristiaren liturgia

Eskaintza

Bedeinkatu Jainkoa betiko.

**Otoitza, anaiak (anai-arrebak),  
hori nire sakrifizioa eta zurea  
Jainkoarentzat onargarria izan  
daiteke, Aita ahalguztiduna.**

### Macedonian (македонски јазик)

небото и седи од десната страна  
на Отецот. Тој повторно ќе дојде  
во слава да им суди на живите и  
мртвите и неговото царство нема  
да има крај. Верувам во Светиот  
Дух, Господ, Животодавецот, кој  
произлегува од Отецот и Синот,  
кој со Отецот и Синот се обожава  
и прославува, кој зборувал преку  
пророците. Верувам во една,  
света, соборна и апостолска  
црква. Исповедам едно Крштение  
за простирање на гревовите и со  
нетрпение го очекувам  
воскресението на мртвите и  
животот на светот што доаѓа.  
Амин.

## Хомили

## Универзална молитва

**Му се молиме на Господа.**

Господи, слушни ја нашата  
молитва.

## Литургија на Евхаристијата

Понуда

Нека е благословен Бог  
засекогаш.

**Молете се, браќа (браќа и сестри),  
дека мојата и твојата жртва може  
да биде прифатливо за Бога,  
семоќниот Отец.**

### Basque (euskara)

Jaunak zure eskutik zure  
eskumena onartu dezake Bere  
izenaren laudorio eta ospea  
lortzeko, Gure onerako eta bere  
eliza santu guztiaren ona.  
Amen.

### Otoitz eukaristikoa

**Jauna zurekin egon.**

Eta zure espirituarekin.

**Altxa zure bihotzak.**

Jaunarenaga altxatzen ditugu.

**Eskerrak eman dezagun gure**

**Jainko Jaunari.**

Arrazoi eta zuzena da.

Santua, santua, Jaunaren jainko  
jainko santua. Zerua eta Lurra  
zure aintzaz beteta daude.  
Hosanna altuenean. Zoriontsua  
da Jaunaren izenean datorrena.  
Hosanna altuenean.

### **Fedearen misterioa.**

Zure heriotza aldarrikatzen  
dugu, Jauna, eta zure  
berpizkunde irakastea berriro  
etorri arte. Edo: Ogi hau jaten  
dugunean eta edalontzi hau  
edaten dugunean, Zure heriotza  
aldarrikatzen dugu, Jauna,  
berriro etorri arte. Edo: Gorde  
gaitzazu, munduaren  
salbatzailea, zure gurutze eta  
berpizkundearen arabera Aske  
utzi gaituzu.

Amen.

### Komunio erritua

### Macedonian (македонски јазик)

Нека Господ ја прифати жртвата  
од вашите раце за пофалба и  
слава на неговото име, за наше  
добро и доброто на целата негова  
света Црква.

АМИН.

### Евхаристиска молитва

**Господ нека биде со вас.**

И со твојот дух.

**Подигнете ги вашите срца.**

Ги креваме до Господа.

**Да Му благодариме на Господа,  
нашиот Бог.**

Правилно и праведно е.

Свет, Свет, Свет Господи Боже  
Саваот. Небото и земјата се полни  
со твојата слава. Осана во  
највисокото. Блажен е оној што  
доаѓа во името Господово. Осана  
во највисокото.

### **Тајната на верата.**

Ја објавуваме твојата смрт,  
Господи, и исповедај го своето  
воскресение додека не дојдеш  
повторно. Или: Кога ќе го јадеме  
овој леб и ќе ја пиеме оваа чаша,  
ја објавуваме твојата смрт,  
Господи, додека не дојдеш  
повторно. Или: Спаси нè,  
Спасителу на светот, зашто со  
Твојот Крст и Воскресение не  
ослободивте.

АМИН.

### Обред на причест

### Basque (euskara)

Salbatzailearen aginduan eta jainkozko irakaskuntzak eratua, esatera ausartzen gara:

Gure aita, zeruan artea,  
Sallowed izan zure izena; Zure erreinua etorri da, zurea egingo da lurrean zeruan dagoen bezala. Eman gaur egun gure eguneroko ogia, eta baska iezaguzu gure trukak, Gure aurka trukatzen dutenak barkatzen ditugunez; eta eraman gaitzazu tentaziora, Bainan entregatu gaitzazu gaizkia.

Eman gurekin, Jauna, otoitz egiten dugu, gaitz guztietatik, grazia grabatu bakea gure egunetan, hori, zure errukiaren laguntzaz, Baliteke beti bekatutik libre izatea eta atsekabe guztietatik seguru, Zorioneko itxaropena itxaroten dugun heinean Eta gure Salbatzailearen etorrera, Jesukristo.

Erresumarentzat, boterea eta aintza zureak dira orain eta betiko.

Jesukristo Jauna, Nork esan zure apostoluei: Bakea uzten dizut, nire bakea ematen dizut, Ez begiratu gure bekatuak, Bainan zure elizaren fedeari buruz, eta graziaz ematen dio bakea eta batasuna zure borondatearen arabera. Betiko eta inoiz bizi eta errege bizi direnak.

### Macedonian (македонски јазик)

По заповед на Спасителот и формирани од божествено учење, се осмелуваме да кажеме:

Оче наш, Кој си на небесата, да се свети името твоое; да дојде твоето царство, нека биде волјата твоја на земјата како што е на небото. Дај ни го овој ден нашиот секојдневен леб, и прости ни ги нашите гревови, како што им простуваме на оние што ни згрешуваат; и не воведуј нè во искушение, но избави нè од злото.

Избави нè, Господи, се молиме, од секое зло, милостиво дарувај мир во нашите денови, дека, со помош на твојата милост, можеби секогаш ќе бидеме ослободени од гревот и безбеден од секаква неволја, додека ја чекаме блажената надеж и доаѓањето на нашиот Спасител, Исус Христос.

За царството, моќта и славата се твои сега и засекогаш.

Господи Исусе Христе, Кој им рече на твоите апостоли: Мир ти оставам, мој мир ти давам, не гледај на нашите гревови, туку врз верата на вашата Црква, и милосрдно дај ѝ мир и единство во согласност со вашата волја. Кои живеат и царуваат во вечни векови.

## Basque (euskara)

Amen.

**Jaunaren bakea zurekin egon beti.**

Eta zure espirituarekin.

**Esan diezaiogun elkarri bakearen seinale.**

Jainkoaren Bildotsa, munduko bekatuak kentzen dituzu, erruki gaitzazu. Jainkoaren Bildotsa, munduko bekatuak kentzen dituzu, erruki gaitzazu.

Jainkoaren Bildotsa, munduko bekatuak kentzen dituzu, beka eman iezaguzu.

Begira Jainkoaren Bildotsa, Horra hor munduko bekatuak kentzen dituena. Zorionekoak dira arkumearen afariari deitzen zaizkionak.

Jauna, ez naiz merezi nire teilatu azpian sartu beharko zenukeela, Bainaz hitza bakarrik esan eta nire arima sendatu egingo da.

**Kristoren gorputza (odola).**

Amen.

**Otoitz egin dezagun.**

Amen.

## **Erritteak amaitzea**

Bedeinkapena

**Jauna zurekin egon.**

Eta zure espirituarekin.

**Jainko ahalguztidunak bedeinka zaitzala, Aita, semea, eta Espiritu Santua.**

Amen.

**Kaleratzea**

## Macedonian (македонски јазик)

АМИН.

**Мирот Господов да биде со вас секогаш.**

И со твојот дух.

**Да си го понудиме знакот на мирот.**

Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на светот, смиствувај се на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на светот, смиствувај се на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на светот, дај ни мир.

**Еве го Јагнето Божјо, ете го оној кој ги зема гревовите на светот. Блажени се повиканите на вечерата на Јагнето.**

Господи, не сум достоен дека треба да влезеш под мојот покрив, туку само кажи го зборот и мојата душа ќе оздрави.

**Телото (Крвта) Христово.**

АМИН.

**Да се молиме.**

АМИН.

## **Заклучни обреди**

**Благослов**

**Господ нека биде со вас.**

И со твојот дух.

**Семоќниот Бог нека ве благослови, Отецот и Синот и Светиот Дух.**

АМИН.

**Отпуштање**

Basque (euskara)

Zoaz, masa amaitu da. Edo: joan eta jakinarazi Jaunaren ebanjelioa. Edo: joan bakean, Jauna zure bizitzan glorifikatuz. Edo: bakean joan.  
Eskerrik asko Jainkoari.

Macedonian (македонски јазик)

Одете напред, мисата е завршена. Или: Оди и објави го Евангелието Господово. Или: Оди во мир, славејќи Го Господа со својот живот. Или: Оди во мир. Фала му на Бога.

[massineverylanguage.com](https://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC